


Октомври 2022



МЕСЕЧЕНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДВИЖЕЊА


Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

www.mapas.mk ☎ 02/3224-229

ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

Во текот на октомври 2022 година, глобалните пазари на капитал главно забележаа пораст споредено со месецот претходно што претежно се должи на добрите резултати кои беа објавени од компаниите кои котираат на берзите и од очекувањата за помали зголемувања на каматните стапки од страна на централните банки.

Глобалниот индекс MSCI ACWI во текот на месецот порасна за 5,96%, додека неговата вредност од почетокот на годината се уште е помала за 22,32%. Гледано по региони, најголем пораст имаат американските акции мерени преку S&P 500 индексот со 7,99%. MSCI Emerging Market индексот кој ги опфаќа земјите во развој бележи најголем пад во октомври од 3,15%, но исто и најголем од почетокот на годината изнесувајќи 31,16%.



MSCI ASIA - PACIFIC - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 13 земји од регионот Азија-Пацифик

MSCI EMERGING MARKET - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 25 земји во развој

STOXX 600 - Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)

S&P 500 - Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација

MSCI ACWI - Светски индекс на акции кои ги следи цените на акциите во 47 држави


Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ

Во текот на месецот вредноста на МБИ 10 индексот се зголеми за 1,23%, но од почетокот на годината е намалена за 8,10%.

Најголем раст во текот на октомври имаа акциите на НЛБ Банка со 5,64%, додека најголем пад од 12,56% во текот на месецот имаа акциите на Стопанска банка Битола, а по нив Гранит со пад од 9,98%.

Од почеток на годината, најголем раст имаат акциите на Македонски Телеком кој изнесува 1,47%, а најголем пад имаа акциите на Стопанска банка Битола и НЛБ Банка со 23,87% и 17,83%.



Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊА НА ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ

Приносите на обврзниците продолжија со растот од претходно со оглед на очекувањата дека ЕЦБ, ФЕД и останатите централни банки ќе се задржат до политиката на зголемување на клучните каматни стапки.

На крајот на месецот, највисок принос од анализираните обврзници има македонската со принос од 7,27%, додека јапонската десетгодишна обврзница има најнизок принос од 0,25%.



Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници




*Приносот се однесува на евро обврзница со датум на доспевање со 03/10/2028
Извор: Блумберг


ДВИЖЕЊА НА ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ

После големиот пад со почетокот на војната во Украина, руската рубља (RUB) целосно ја врати изгубената вредност во однос на еврото и го надмина нивото од почеток на годината за значителни 40,17%, но сепак најголем пад од 3,35% за месец октомври споредено со другите. Најголем раст на вредноста во однос на еврото имаше британската фунта (GBP) чија вредност за месецот се зголеми за 1,85%.

По растот во претходните периоди, американскиот долар (USD) бележи мало намалување за 0,80%. Најголем пад од почеток на годината споредено со еврото имаше јапонскиот јен (JPY) изнесувајќи 10,93%.



Движење на светските валути во однос на еврото (EUR)



Извор: Блумберг